

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 3

Год. LXI

Четврток, 13 јануари 2005

Цена на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
6. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и постојан претставник во Постојаната мисија на Република Македонија при Организацијата на Обединетите нации со седиште во Женева.....	1	9. Одлука за обука на преведувачи/толкувачи на припадниците на заедниците што не се мнозинство во Република Македонија во органите на државната управа и судовите.....	2
7. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија при Светата столица – Ватикан.....	1	10. Одлука за пренесување на право на користење на моторно возило.....	2
8. Одлука за доделување помош на настраданите во земјотресот и поплавите во регионот на Југоисточна Азија	2	11. Правилник за утврдување на условите и критериумите за доделување средства за поттикнување и помагање на научно-истражувачката дејност.....	2
		12. Правилник за утврдување на условите и критериумите за доделување на средства за реализација на годишните програми за работа и развој на јавните научни установи.....	8
		Огласен дел.....	1-52

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6. Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК ВО ПОСТОЈАНАТА МИСИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО СЕДИШТЕ ВО ЖЕНЕВА

I

Г-дин Ѓорѓи Аврамчев, се поставува за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и постојан претставник во Постојаната мисија на Република Македонија при Организацијата на Обединетите нации, со седиште во Женева.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 1
10 јануари 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

7. Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ СВЕТАТА СТОЛИЦА-ВАТИКАН

I

Д-р Иван Ангелов, се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија при Светата столица - Ватикан.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 17
30 декември 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**8.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.01.2005 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПОМОШ НА НАСТРАДАНИТЕ ВО ЗЕМЈОТРЕСОТ И ПОПЛАВИТЕ ВО РЕГИОНОТ НА ЈУГОИСТОЧНА АЗИЈА**

1. Република Македонија доделува хуманитарна помош на настраданите во земјотресот и поплавите во регионот на Југоисточна Азија, која се состои од 3 000 кебиња и 1 000 вреќи за спиење.

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се обезбедуваат од средствата кои ги користи Министерството за одбрана - Сектор за цивилна заштита.

3. Транспортот на средствата од точка 1 на оваа одлука да се изврши во рамките на организиран транспорт на целокупната помош што Република Македонија ја доделува на настраданите во регионот на Југоисточна Азија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-32/1
10 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

9.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.01.2005 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОБУКА НА ПРЕВЕДУВАЧИ/ТОЛКУВАЧИ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ШТО НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И СУДОВИТЕ**

1. Со оваа одлука се уредува обуката на преведувачи/толкувачи на припадниците на заедниците што не се мнозинство во Република Македонија кои треба да се вработат во органите на државната управа и судовите.

2. Обуката за преведувачи/толкувачи ќе се спроведува за лицата со високо образование (Правен факултет, Економски факултет, Филолошки факултет, Факултет за политички студии и јавна администрација).

3. Селекцијата на кандидатите за преведувачи/толкувачи ќе ја организира Агенцијата за државни службеници согласно Законот за државни службеници.

Агенцијата за државни службеници ќе ги извести кандидатите за извршената селекција.

4. Обуката за преведувачи/толкувачи ќе трае девет месеци во која ќе бидат опфатени 100 кандидати.

Обуката од став 1 на оваа точка ќе се спроведува на начин, содржина и динамика по програма утврдена од Агенцијата за државни службеници.

5. Избраните кандидати за обука на преведувачи/толкувачи склучуваат договор со директорот на Агенцијата за државни службеници со кој истите се обврзуваат да работат во органите на државната управа и судовите во период од две години од денот на завршувањето на обуката.

6. За време на обуката за преведувачи/толкувачи избраните кандидати ќе добиваат месечна стипендија согласно склучениот договор меѓу Владата на Република Македонија и Европската агенција за реконструкција.

7. Избраните кандидати кои ќе ја напуштат работата пред истекот на периодот за работа во органите на државната управа и судовите утврден во точка 5 на оваа одлука ќе ги вратат исплатените средства од точка 6 на оваа одлука.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-3/1
6 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

10.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), во врска со членовите 4 и 17 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.01.2005 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА МОТОРНО ВОЗИЛО****Член 1**

1. Се пренесува правото на користење на моторно возило комбе ФИЈАТ ДУКАТО со број на мотор 3043146, број на шасија 3Ф 23000005881175, година на производство 2000, боја на каросерија бела 01 и регистарски ознаки СК-681-НО, од досегашниот корисник Министерството за здравство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје на новиот корисник ЈЗО Завод за трансфузиологија - Скопје.

Член 2

Правото на користење на моторното возило од член 1 на оваа одлука се пренесува без надоместок.

Член 3

Примопредавањето на возилото опишано во член 1 на одлуката ќе се изврши меѓу претставниците на Министерството за здравство - Фонд за здравствено осигурување и ЈЗО Завод за трансфузиологија во рок од 8 (осум) дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4375/1
10 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**11.**

Врз основа на член 36, а во врска со член 45 од Законот за научно-истражувачката дејност ("Службен весник на РМ" бр. 13/96 и 29/02), министерот за образование и наука, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ
И ПОМАГАЊЕ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА
ДЕЈНОСТ****1. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој правилник се утврдуваат условите и критериумите според кои се доделуваат средства за поттикнување и помагање на научно-истражувачката дејност.

Средствата од ставот 1 на овој член можат да се доделуваат на: универзитетите, факултетите, другите научни установи, самостојните истражувачи, друштвата за наука и трговските друштва чија основна дејност е издавање на книги.

Член 2

Средствата за поттикнување и помагање на научно-истражувачката дејност се доделуваат за:

- реализација на научно-истражувачки проекти;
- издавачка дејност;
- организирање научни собири;
- учество на научни собири во странство, студиски престои во странство, студиски престои на странски научни работници во Република Македонија и објавување на научен труд во странско научно списание;
- набавка на научно-истражувачка опрема и литература; и
- научно-истражувачка инфраструктура.

II. УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ

Член 3

Средства за реализација на научно-истражувачки проекти (во натамошниот текст: проекти) може да се доделуваат на универзитетите, факултетите, другите научни установи и самостојните истражувачи (во натамошниот текст: носители на проект).

Член 4

Средства за реализација на проекти се доделуваат за финансирање на домашни проекти и делумно финансирање (кофинансирање) на меѓународни проекти.

Меѓународни проекти во смисла на овој правилник се оние проекти што се засновани на ратификувани меѓународни договори помеѓу Република Македонија и земјата од која се истражувачите со кои се предлага проект.

По исклучок од став 2 на овој член, еден проект може да се смета за меѓународен и ако биде кофинансиран и заверен во архивата на институцијата-странски партнер и поддржан/потпишан од директорот (деканот, шефот на институтот и сл.) на таа институција.

Проектот од став 1 на овој член, може да трае најмногу до три години, со исклучок на проектите за Соработка на полето на науката и технологијата во Европа (COST проекти).

Еден истражувач може истовремено да биде главен истражувач на само еден домашен и на само еден меѓународен проект, од став 1 на овој член.

Доколку еден истражувач истовремено е главен истражувач на домашен и на меѓународен проект, двата може да бидат финансирани само доколку содржината на проектите е различна.

Член 5

Средствата за реализација на проекти се доделуваат врз основа на распишан јавен конкурс кој се објавува во јавните гласила.

Јавниот конкурс за меѓународните проекти е постојано отворен преку целата календарска година.

II.1. Елементи на предлог-проектот и критериуми и постапка за негово оценување

Член 6

Носител на проект конкурира за добивање средства за реализирање на проект, со доставување на пријава.

Кон пријавата од ставот 1 на овој член се приложува предлог-проект, а за меѓународните проекти и соодветна документација за соработката помеѓу носителот на проектот и странскиот партнер од член 4 на овој правилник.

Член 7

Основни елементи на предлог-проектот се:

- назив на носителот на предлог-проектот и одговорно лице;
- наслов на предлог-проектот;

- главен истражувач на предлог-проектот и други истражувачи (во натамошниот текст: истражувачки тим);
- научна област и потесно подрачје на предлог-проектот;
- вид на истражувањето;
- други институции - учесници во истражувањето;
- траење на предлог-проектот;
- цена на чинење на предлог-проектот;
- адреса на носителот на проектот; и
- место и датум на поднесување на пријавата.

Член 8

Во реализацијата на проектот учествуваат главен истражувач со научно звање - доктор на науки и уште најмалку два истражувачи со научно, наставно-научно или соработничко звање, евидентирани во регистарот на Министерството за образование и наука.

Кон пријавата од член 6 став 1 на овој правилник, главниот истражувач ја приложува и својата актива на научни трудови (хронолошки список и по еден, по можност оригинален, отпечаток од секој труд) објавени во последните пет години, од кои во последните три години да има објавено најмалку четири рецензирани труда, од кои најмалку два треба да бидат објавени во меѓународно научно списание.

За меѓународно научно списание се смета она кое има фактор на влијание (импакт фактор) или во кое по правило повеќе од половината членови на уредувачкиот одбор го сочинуваат видни истражувачи што не се од земјата во која се издава списанието.

Средства за реализација на проект не се доделуваат за проект доколку главниот истражувач на проектот не доставил годишен или завршен извештај за претходниот проект или претходниот проект бил негативно оценет.

Член 9

Предлог-проектот се оценува врз основа на следни критериуми:

- придонесот во продлабочувањето и проширувањето на научните знаења;
- оригиналноста на целите и содржината на истражувањето;
- компетентност на главниот истражувач;
- компетентност и професионалност на истражувачкиот тим;
- придонесот во оспособувањето на млади истражувачи;
- релевантноста на проектот на целите на истражувањето;
- конкурентноста за меѓународна соработка и
- остварливоста на предлог-проектот (услови за реализација, финансиска конструкција и, освен за фундаментални проекти, применливост на резултатите и сл.).

Член 10

Оценувањето на предлог проектите се врши по пат на анонимна оценка од страна на најмалку два рецензента - експерти ангажирани од Министерството за образование и наука.

Оценувањето од став 1 на овој член се врши врз основа на критериумите од член 9 на овој правилник.

Член 11

Сите доставени предлог-проекти се оценуваат во постапка за рецензирање.

За реализирање на постапката за рецензирање се формираат експертски тела за секое научно подрачје. Експертските тела ги сочинуваат национални координатори и национални субкоординатори.

Национален координатор се определува за секое научно подрачје, кој потоа определува национален субкоординатор за одредено научно поле во рамките на едно научно подрачје.

Националниот координатор и националните субкоординатори се определуваат од редот на врвни, познати и признаени истражувачи од соодветното научно подрачје, односно научно поле.

Националните координатори во консултација со националните субкоординатори обезбедуваат рецензирање на поднесените и рангирање на прифатените предлог-проекти со назначување на рецензентите од член 10 став 1 на овој правилник.

Рецензентите се анонимни.

Во постапките за оценување, експертите-рецензенти се придржуваат кон професионалните и етичките норми (компетентност, непристрасност, одбегнување на конфликт на интереси и сл.).

Член 12

Главен истражувач или истражувач во предлог-проект што е предмет на оценување или истражувач кој е вработен во институцијата што е носител на предлог-проектот, не може да биде национален координатор, национален субкоординатор, ниту експерт -рецензент за оценување на тој предлог-проект.

По исклучок од став 1 на овој член, доколку националниот координатор или националниот субкоординатор пријавил предлог-проект, Министерството за образование и наука обезбедува рецензија во посебна постапка, ангажирајќи експерти - рецензенти.

Член 13

Предлог-проектот се прегледува дали ги содржи сите неопходни елементи.

Предлог-проектот што не ги содржи сите елементи од член 7 и условите од член 8 став 2 на овој правилник или е некомплетен, не се дава во натамошна процедура за рецензија.

Оценувањето на критериумите од член 9 се врши со оценки од еден до пет.

Недоволна оценка на главниот истражувач или на истражувачкиот тим повлекува автоматска елиминација на предлог-проектот.

За доделените оценки рецензентот дава писмено образложение.

Позитивно рецензиран е оној проект чијашто просечна оценка изнесува најмалку 3,5.

Рецензирањето и оценувањето на предлог-проектот се врши врз основа на критериумите за оценување на активностите на истражувачите во тимот, дадени во Прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник.

II.2. Доделување средства за финансирање на прифатени проекти

Член 14

Пријавените предлог-проекти на јавниот конкурс, по завршувањето на постапката за нивно оценување, се рангираат на заедничка ранг-листа.

Независно од резултатите од ранг-листата, средствата за реализација на проекти се доделуваат за најмалку еден проект од секое научно подрачје, под услов да постои најмалку еден позитивно рецензиран проект од тоа научно подрачје.

Член 15

Заради стимулирање на младите истражувачи, бројот на прифатени предлог-проекти на кои се доделуваат средствата за реализација на проекти нема да биде помал од 10 % од вкупниот број позитивно рецензирани предлог-проекти во дадено научно подрачје, во кои проекти главни истражувачи се доценти или асистенти со научно звање доктори на науки не постари од 40 години.

Член 16

Средствата кои се доделуваат за финансирање на проектите се наменети за покривање на трошоците за потрошената енергија, материјали и суровини, патни

трошоци, дневници, теренски додатоци и други надоместоци, надоместоци за ангажирање експерти, производни услуги, непроизводни услуги (информатички услуги, ПТТ-услуги, преводи и сл.), одржување опрема, набавка на литература и други трошоци кои се во функција на реализација на проектот.

За непроизводните услуги од ставот 1 на овој член, носителот на проектот може да користи средства најмногу во висина до 10% од вкупните средства наменети за реализација на проектот.

II.3. Оценување на резултатите на проектот

Член 17

Во текот на реализацијата на проектот, покрај годишен, може да се побара и друг дополнителен извештај или да се изврши мониторинг на кој се врши оценување.

Негативно оценет годишен извештај повлекува прекинување на проектот.

Завршниот извештај потпишан од сите учесници во проектот, се изготвува во три примероци.

Завршниот извештај се доставува од страна на носителот на проектот до Министерството за образование и наука по завршувањето на финансирањето на проектот, заедно со одлуката за негово прифаќање која е донесена од надлежниот орган за носителот на проектот. Со завршниот извештај се доставува и по еден примерок, по можност оригинален, од објавените и презентирани трудови произлезени од проектот.

Оценувањето на резултатите на проектот (завршниот извештај) се врши од експерти-рецензенти ангажирани од Министерството за образование и наука.

При рецензирањето и оценувањето на завршниот извештај, соодветно се применуваат одредбите за рецензирање и оценување на предлог-проект од овој правилник.

Член 18

Во рок од 30 дена од денот на завршувањето на постапката за експертско оценување на завршниот извештај, се врши јавна презентација на резултатите од проектот, организирана од страна на Министерството за образование и наука и носителот на проектот.

На јавната презентација, покрај главниот истражувач и членовите на истражувачкиот тим, присуствуваат и работоводниот орган на носителот на проектот или негов заменик, претставници од Министерството за образование и наука, а може да присуствуваат и наставно-научни работници од соодветната област и други заинтересирани институции и лица.

III. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

Член 19

Средствата за издавачка дејност се доделуваат за финансирање на дел од печатарските трошоци за издавање научни книги, научни списанија, годишни зборници на факултетите (во натамошниот текст: научни трудови).

III.1. Научни книги

Член 20

Под научна книга во овој правилник се подразбира:
- труд кој содржи резултати од изворни научни истражувања или преглед на научни истражувања што е од интерес за науката, како и критички преглед или оригинална научна синтеза (научна монографија).

Авторот на научната книга од став 1 на овој член треба да има:

- формална квалификација за самостојна научна работа, односно научно звање- доктор на науки;
- објавено најмалку пет научни трудови, на темата обработена во книгата, во меѓународни научни списанија, во кои не влегуваат зборниците од научните собири; и

- труд од референтен карактер кој има посебно значење за науката (научно-документарен, историски, термилошки речник, ретроспективна библиографија за одредено научно поле и сл.).

Научните книги треба да ги исполнуваат библиографските стандарди.

Член 21

Средствата за финансирање на научните книги, се доделуваат по пат на јавен конкурс кој се објавува во јавните гласила.

Право да конкурираат за средствата од став 1 на овој член имаат: универзитетите, факултетите, другите научни установи, самостојните истражувачи, трговските друштва чија основна дејност е издавање на книги и друштвата за наука (во натамошниот текст: издавачи).

Член 22

Издавачот, кој се пријавува за добивање средства за издавање на научна книга доставува:

1. Пријава со следните податоци:
 - издавач (жиро сметка, даночен број и банка депонент);
 - авторот на трудот, степен на школска подготовка, научно, односно наставно-научно звање;
 - научна област во која работи авторот;
 - матична институција на авторот;
 - наслов на трудот;
 - број на печатарски табаци;
 - број на илустрации;
 - предвидена техника на печатење;
 - тираж;
 - план на приходи;
 - спецификација на трошоци; и
 - датум на издавање.

Трговското друштво од членот 21 став 2 на овој правилник, кон пријавата приложува извод од судскиот регистар за својата основна дејност.

2. Одлука дека надлежниот орган на издавачот го одобрил издавањето на книгата.

3. Податоци за рецензентите:
 - име и презиме;
 - звање и степен на стручна подготовка;
 - матична установа;
 - научна област во која работи.

4. Две рецензии од двајца доктори на науки со оценки за:

- значење на предметот кој се обработува во трудот;
- оригиналноста на трудот со проценка за придонесот врз развојот на научната мисла;
- други трудови за ист или сроден предмет со компаративна оценка на квалитетот;
- структурна композиција на трудот,
- претпоставен интерес на научната и другата јавност за која е трудот наменет;
- резиме на трудот; и
- препорака за печатење.

5. Профактура односно фактура за висината на печатарските трошоци.

Издавачите ги избираат рецензентите од редот на научни кадри кои имаат научно звање доктор на науки или друго научно, односно наставно-научно звање.

Во постапката за одобрување средства за научни книги Министерството за образование и наука може да прибавува мислења и оценки и од други рецензенти.

III.2. Научни списанија

Член 23

Средства се доделуваат за научни списанија кои по својата содржина претставуваат главно списание во определено научно подрачје односно научно поле, односно на уште едно научно списание во истото научно подрачје односно научно поле, доколку се утврди дека само со едно главно списание не е можно да се задоволат потребите за објавување на научните прилози.

Член 24

Научното списание за кое се доделуваат средства е потребно да ги исполнува следните услови:

- да објавува научни прилози на автори од Република Македонија;
- во составот на уредувачкиот одбор на научното списание да учествуваат истакнати научни работници од Република Македонија.

Член 25

Доделување на средства за финансирањето на дел од печатарските трошоци на научните списанија се врши по пат на јавен конкурс кој се објавува во јавните гласила.

Кон пријавата издавачот приложува одлука од надлежниот орган за издавање на списанието и профактура односно фактура за висината на печатарските трошоци.

III.3. Годишни зборници на факултетите

Член 26

Средства може да се доделуваат и за финансирањето на дел од печатарските трошоци на годишните зборници на факултетите преку јавен конкурс кој се објавува во јавните гласила.

Средствата од став 1 на овој член нема да се доделуваат, доколку во Република Македонија има списание од истото научно подрачје односно научно поле.

Член 27

Кон пријавата за конкурирање факултетот доставува одлука од надлежниот орган и профактура односно фактура за висината на печатарските трошоци.

III.4. Доделување средства за научни публикации

Член 28

Средства за финансирањето на дел од печатарските трошоци на научните публикации се доделуваат за:

- научни книги, до 10 печатарски табаци за една книга;
- научни списанија, до 10 печатарски табаци и тоа за еден број годишно; и
- годишни зборници, до 10 печатарски табаци за едно годишно издание.

Член 29

За прифатените научни публикации се склучува договор со издавачот.

IV. ОРГАНИЗИРАЊЕ НАУЧНИ СОБИРИ

Член 30

Средства за организирање на научни собири се доделуваат на универзитетите, факултетите, другите научни установи, самостојните истражувачи и друштвата за наука.

Член 31

Средства за организирање на научен собир се доделуваат за материјални трошоци и услуги (печатење на покани и програми за научен собир, ПТТ трошоци, телефакс и сл.) и за печатење на зборник на трудови.

Член 32

Средства за организирање научен собир се доделуваат врз основа на пријава поднесена од организаторот на научниот собир.

Пријавата за доделување средства содржи и образложение за карактерот на научниот собир, планираниот број на учесници, број на реферати, како и пресметка на потребните средства за одржување на научниот собир.

Кон пријавата се приложува следната документација:

- одлука од надлежниот орган на организаторот за потребата од одржување на научниот собир;
- одлука за печатење за зборникот на трудови од научниот собир;
- програма за работа и број на учесници на научниот собир.

Член 33

Од страна на организаторот се известува Министерството за образование и наука за промените што ќе настанат во врска со организирањето и одржувањето на научниот собир и се доставува извештај, со спецификација на направените трошоци и два примероци од зборникот на трудови.

Член 34

Средствата за организирање на научни собири се доделуваат според бројот на учесници на собирот и расположливите средства на Министерството за образование и наука во тековната година.

V. УЧЕСТВО НА НАУЧНИ СОБИРИ ВО СТРАНСТВО, СТУДИСКИ ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО, СТУДИСКИ ПРЕСТОЈ НА СТРАНСКИ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ КАЈ НАС И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НАУЧНИ ТРУДОВИ ВО МЕЃУНАРОДНО НАУЧНО СПИСАНИЕ

Член 35

Средства за учество на научни собири во странство, студиски престој во странство, делегирање претставници во управни тела во странски асоцијации, делегирање експерти на научни собири, студиски престој на странски научни работници во Република Македонија и за објавување научни трудови во меѓународни научни списанија може да се доделуваат на универзитетите, факултетите, другите научни установи, самостојните истражувачи и друштвата за наука.

V.1. Учество на научни собири во странство

Член 36

Средствата за учество на научни собири во странство се доделуваат според следните услови:

- корисникот на средствата да биде избран во научно, наставно-научно или соработничко звање и да се води во регистарот на научно-истражувачки кадри во Министерството за образование и наука;
 - трудот (рефератот) да биде прифатен за презентација од организаторот на научниот собир за усмена или постер презентација (писмен доказ);
 - во последните три години да има објавено најмалку еден труд во меѓународно списание, односно зборник на рецензирани трудови од меѓународен научен собир;
- Кон пријавата за доделување на средства, корисникот доставува: документ-потврда за висината на патните трошоци; документ за висината на котизацијата и апстракт од научниот труд (рефератот).

Член 37

Средствата за учество на научен собир во странство се доделуваат на институцијата која е подносител на пријавата за користење на средства.

Средствата за учество на научен собир во странство се доделуваат за патни и дневни трошоци и уплата за котизација.

Еден истражувач може, по овој основ, да користи средства само еднаш во годината, со исклучок на покажани предавачи на манифестации во странство.

По завршувањето на манифестацијата, институцијата во која работи корисникот на средствата доделени за учество на научен собир во странство, доставува финансиски извештај до Министерството за образование и наука.

V.2. Студиски престој во странство

Член 38

Средствата за студиски престој во странство се доделуваат според следните услови:

- корисникот на средства треба да биде избран во научно, наставно-научно или соработничко звање и да се води во регистарот на научно-истражувачки кадри во Министерството за образование и наука;
- да е изготвена програма за обавување на студискиот престој;
- корисникот да биде прифатен за студиски престој од институцијата каде ќе престојува (писмен доказ);
- да има согласност за студиски престој од институцијата каде е вработен кандидатот;
- да е доставен документ-потврда за висината на патните трошоци; и
- да е доставена молба од корисникот.

Член 39

Средствата за студиски престој во странство се доделуваат на институцијата која е подносител на пријавата за користење на средства.

Средствата за студиски престој во странство се доделуваат за покривање на дел од патните трошоци.

Еден истражувач може да ги користи средства од став 1 на овој член само еднаш во годината.

Од страна на институцијата во која работи корисникот на средствата доделени за студиски престој во странство се поднесува извештај до Министерството за образование и наука по завршувањето на престојот.

V.3. Студиски престој на странски научни работници во Република Македонија

Член 40

На универзитетите и факултетите им се доделуваат средства за студиски престој на странски научни работници во Република Македонија заради одржување на предавање или реализација на проект.

Средствата од став 1 на овој член се доделуваат на институцијата во која ќе престојува странскиот научен работник, врз основа на пријава, документ за хотелско сместување и образложение за потребата од престојот.

Од страна на институцијата во која работи корисникот на средствата доделени за студиски престој на странски научни работници во Република Македонија се поднесува извештај до Министерството за образование и наука по завршувањето на престојот.

V.4. Објавување на научен труд во меѓународно научно списание

Член 41

За објавување на научен труд во меѓународно научно списание се доделуваат средства доколку истиот е прифатен од издавачот на списанието и доколку за неговото печатење е потребно авторот да уплати на издавачот одредена сума средства.

Средствата од став 1 на овој член се доделуваат на институцијата каде е вработен авторот на трудот, врз основа на доставена пријава и соодветна документација (фактура, уплатница и сл.)

Институцијата во која работи корисникот на средствата доделени за објавување на научен труд во меѓународно научно списание поднесува извештај до Министерството за образование и наука по излегување на трудот од печат.

VI. НАБАВКА НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ОПРЕМА И ЛИТЕРАТУРА

Член 42

Средства за набавка на научно-истражувачка опрема и литература се доделуваат на универзитетите, факултетите, другите научни установи и самостојните истражувачи.

Под научно-истражувачката опрема се подразбира научно-истражувачката опрема (или додатен дел за постоечка опрема) која е во функција на научно-истражувачката работа.

Под научно-истражувачка литература се подразбира, првенствено, странска научна периодика која е во функција на научно-истражувачката работа.

Средствата за научно-истражувачка опрема и литература се доделуваат врз основа на јавен конкурс кој се објавува во јавните гласила.

Член 43

Средствата за набавка на научно-истражувачка опрема и литература се доделуваат во согласност со расположливите финансиски средства на Министерството за образование и наука.

Во функција на рационалното користење на опремата, се води сметка да не се дуплира постојната опрема, односно да се избегне дуплирањето во рамките на еден универзитет.

При доделувањето средства приоритет ќе биде даден на опремата за која се заинтересирани повеќе различни институции.

Член 44

Кон пријавата за доделување средства за набавка на научно-истражувачка опрема корисникот поднесува одлука од надлежниот орган на институцијата, профактура за цената на опремата, список на опремата и образложение за потребата и функциите на истата.

Член 45

Кон пријавата за доделување средства за набавка на странска научно-истражувачка литература се поднесува профактура за висина на цената, список на наслови-те и образложение за потребата од нејзината набавка.

VII. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

Член 46

Научно-истражувачката инфраструктура опфаќа објекти, лаборатории и опитни станици, библиотечно-информациона, реферална и архивска дејност, иновациони и сметачки центри како и други средства што се користат за научни истражувања.

VIII. КРИТЕРИУМИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА

Член 47

Средствата што се доделени во согласност со овој правилник може да се сопрат или да се повратат, а склучениот договор да се раскине, доколку се утврди дека нивното користење не е наменско или постојат други причини кои го оневозможуваат реализирањето на договорот.

Член 48

Главниот истражувач од член 8 став 1 на овој правилник може да биде сменет доколку:

- ненаменски ги користи средствата наменети за реализација на проектот;
- не ги почитува роковите за реализација на проектот, утврдени во договорот;
- не изготви завршен извештај и годишен или друг дополнителен извештај ако тоа се побара од него; и
- во други случаи кои го оневозможуваат реализирањето на проектот.

За стручното раководење на проектот е одговорен главниот истражувач на проектот, а за финансиското работење е одговорен главниот истражувач и работниот орган на носителот на проектот.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 49

Прифатените проекти финансирани од Министерството за образование и наука кои се во тек, продолжуваат да се реализираат во согласност со склучените договори.

За проектите од став 1 на овој член, по нивното реализирање, носителот на проектот организира јавна презентација на завршниот извештај согласно одредбите од овој правилник.

Член 50

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за утврдување на условите и критериумите за доделување на средства за поттикнување и помагање на научно-истражувачката дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/2000 и 65/2000).

Член 51

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 13-2382/1
30 декември 2004 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
д-р **Азиз Положани**, с.р.

Прилог бр. 1

Критериуми за оценување на компетентноста на главниот истражувач и истражувачкиот тим, за даден предлог-проект

Бр.	Вид публикација и каде е издадена (во последните 5 години)	Поени
1	Научна монографија (или поглавје), издадена во странство	15
2	Научна монографија (поглавје), издадена во Македонија	5
3	Прегледен труд, меѓународно списание со impact factor (ИФ)	$15 + \sqrt{(1+IF)}$
4	Прегледен труд, меѓународно списание	10
5	Прегледен труд, локално списание	5
6	Оригинален научен труд во меѓународно списание со ИФ	$9 + \sqrt{(1+IF)}$
7	Оригинален научен труд во меѓународно списание	6
8	Оригинален научен труд во национално списание	3
9	Кратко соопштение во меѓународно списание со ИФ	6
10	Кратко соопштение во меѓународно списание	4
11	Кратко соопштение во национално списание	2
12	Зборник на трудови од меѓународна конференција	2
13	Зборник на трудови од локална конференција	1
14	Одбранет докторат	10
Учество во (раководење со) проекти		
14	Учесник во (раководител на) меѓународен научен проект	3 (12)
15	Учесник во (раководител на) домашен научен проект	1 (4)
Оценување на главниот истражувач		
	Вкупен број поени и минимален број на печатени трудови	оценка

	≥ 28 (најмалку 4 печатени труда, од кои најмалку 2 во меѓународни списанија)	2
	≥ 40 (најмалку 6 печатени труда, од кои најмалку 3 во меѓународни списанија)	3
	≥ 56 (најмалку 8 печатени труда, од кои најмалку 4 во меѓународни списанија)	4
	≥ 80 (најмалку 10 печатени труда, од кои најмалку 5 во меѓународни списанија, од кои најмалку 2 со IF)	5

Просечната оценка за главниот истражувач треба да биде најмалку два.

Оценување на секој член на истражувачкиот тим (со исклучок на млади истражувачи кои немаат докторат на науки - освен на нивно барање)

	Вкупен број поени и минимален број на печатени трудови	оценка
	≥ 14 (најмалку 2 печатени труда, од кои најмалку 1 во меѓународни списанија)	2
	≥ 20 (најмалку 3 печатени труда, од кои најмалку 1 во меѓународни списанија)	3
	≥ 28 (најмалку 4 печатени труда, од кои најмалку 2 во меѓународни списанија)	4
	≥ 40 (најмалку 5 печатени труда, од кои најмалку 3 во меѓународни списанија, од кои најмалку 2 со IF)	5

Оценката за истражувачкиот тим се изведува како просечна оценка од оценките на сите негови членови. Просечната оценка за истражувачкиот тим треба да биде најмалку два.

12.

Врз основа на член 36, а во врска со член 44 од Законот за научно-истражувачката дејност ("Службен весник на РМ" бр. 13/96 и 29/02), министерот за образование и наука, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА
И РАЗВОЈ НА ЈАВНИТЕ НАУЧНИ УСТАНОВИ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат условите и критериумите под кои се доделуваат средства за реализација на годишните програми за работа и развој на јавните научни установи (во натамошниот текст: установи).

Член 2

Со доделувањето на средствата за реализација на годишните програми се обезбедува:

- поттикнување и помагање на установите во остварувањето на научно-истражувачката дејност;
- остварување на јавниот интерес определен во Законот за научно-истражувачката дејност;
- развој на научно-истражувачката дејност во Република Македонија;
- продлабочување и проширување на обемот и квалитетот на научните знаења;

- ефикасна примена на научно-истражувачките резултати во решавањето на стопанските, социјалните, културните, здравствените, образовните, еколошките и други проблеми; и
- меѓународна вклученост и афирмација на науката.

Член 3

Средствата од членот 1 на овој правилник се доделуваат за:

- научно-истражувачки проекти;
- издавачка дејност;
- организирање на научни собири;
- учество на научни собири во странство, студиски престои во странство и уплата на членарини;
- научно-истражувачка опрема и литература;
- научно-истражувачка инфраструктура; и
- адаптација и санација.

II. УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНИТЕ ПРОГРАМИ НА УСТАНОВИТЕ

II.1. Научно-истражувачки проекти

II.1.1. Основни елементи и критериуми на проектот кој се предлага во годишната програма

Член 4

Основни елементи на предлог научно-истражувачки проект (во натамошниот текст: предлог-проект) се:

- назив на носителот на предлог-проектот и одговорно лице;
- наслов на предлог-проектот;
- главен истражувач на предлог-проектот и други истражувачи (во натамошниот текст: истражувачки тим);
- научно подрачје и научно поле на предлог-проектот;
- вид на истражувањето;
- други институции - учесници во истражувањето;
- траење на предлог-проектот;
- цена на чинење на предлог-проектот;
- адреса на носителот на предлог-проектот; и
- место и датум на поднесување на пријавата.

Член 5

Предлог-проектот се оценува врз основа на следните критериуми:

- придонесот во продлабочувањето и проширувањето на научните (научно-образовните) знаења;
- оригиналноста на целите и содржината на истражувањето;
- компетентност на главниот истражувач;
- компетентност и професионалност на истражувачкиот тим;
- придонесот во оспособувањето на млади истражувачи;
- релевантноста на проектот на целите на истражувањето;
- конкурентноста за меѓународна соработка и
- остварливоста на предлог-проектот (финансиска конструкција, можности за примена на резултатите и сл.).

Член 6

Во реализацијата на проектот учествуваат главен истражувач со научно звање- доктор на науки и уште најмалку два истражувача со научно, наставно-научно или соработничко звање, евидентирани во регистарот на Министерството за образование и наука.

Заедно со предлог пријавата, главниот истражувач ја доставува и својата актива на научни (образовно-истражувачки) трудови (хронолошки список и по еден, по можност, оригинален примерок од секој труд) објавени во последните пет години, од кои во последните три години да има објавено најмалку четири рецензирани труда.

Средства не се доделуваат за проект доколку главниот истражувач на проектот не доставил годишен или завршен извештај за претходниот проект или претходниот проект бил негативно оценет.

Член 7

Оценувањето на предлог проектите се врши по пат на анонимна оценка од страна на најмалку два рецензента - експерти ангажирани од Министерството за образование и наука.

Оценувањето од став 1 на овој член се врши врз основа на критериумите од член 5 на овој правилник.

Член 8

Сите доставени предлог-проекти се оценуваат во постапка за рецензирање.

За реализирање на постапката за рецензирање се формираат експертски тела за секое научно подрачје. Експертските тела ги сочинуваат национални координатори и национални субкоординатори.

Национален координатор се определува за секое научно подрачје, кој потоа определува национален субкоординатор за одредено научно поле во рамките на едно научно подрачје.

Националниот координатор и националните субкоординатори се определуваат од редот на врвни, познати и признаени истражувачи од соодветното научно подрачје, односно научно поле.

Националните координатори во консултација со националните субкоординатори обезбедуваат рецензирање на поднесените и рангирање на прифатените предлог-проекти со назначување на рецензентите од член 8 став 1 на овој правилник.

Рецензентите се анонимни.

Во постапките за оценување, експертите-рецензенти се придржуваат кон професионалните и етичките норми (компетентност, непристрасност, одбегнување на конфликт на интереси и сл.).

Член 9

Главен истражувач или истражувач во предлог-проект што е предмет на оценување или истражувач кој е вработен во институцијата што е носител на предлог-проектот, не може да биде национален координатор, национален субкоординатор, ниту експерт-рецензент за оценување на тој предлог-проект.

По исклучок од став 1 на овој член, доколку националниот координатор или националниот субкоординатор пријавил предлог-проект, Министерството за образование и наука обезбедува рецензија во посебна постапка, ангажирајќи експерти - рецензенти.

Член 10

Предлог-проектот се прегледува дали ги содржи сите неопходни елементи.

Предлог-проектот што не ги содржи сите елементи од член 4 и условите од член 6 на овој правилник или е некомплетен, не се дава во натамошна процедура за рецензија.

Оценувањето на критериумите од член 6 се врши со оценки од еден до пет.

Недоволна оценка на главниот истражувач или на истражувачкиот тим повлекува автоматска елиминација на предлог-проектот.

За доделените оценки рецензентот дава писмено објасножение.

Позитивно рецензиран е оној проект чијашто просечна оценка изнесува најмалку 3,5.

Рецензирањето и оценувањето на предлог-проектот се врши врз основа на критериумите за оценување на активностите на истражувачите во тимот, дадени во Прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник.

II.1.2. Доделување средства за финансирање на прифатени проекти

Член 11

Заради стимулирање на младите истражувачи, бројот на прифатени предлог-проекти на кои се доделуваат средствата за реализација на научно-истражувачки проекти нема да биде помал од 10 % од вкупниот број позитивно рецензирани предлог-проекти во дадено научно подрачје, во кои проекти главни истражувачи се доценти или асистенти со научно звање доктор на науки не постари од 40 години.

Член 12

Средствата кои се доделуваат за финансирање на проектите се наменети за покривање на трошоците за потрошената енергија, материјали и суровини, патни трошоци, дневници, теренски додатоци и други надоместоци, надоместоци за ангажирање експерти, производни услуги, непроизводни услуги (информатички услуги, ПТТ-услуги, преводи и сл.), одржување опрема, набавка на литература и други трошоци кои се во функција на реализација на проектот.

За непроизводните услуги од ставот 1 на овој член, носителот на проектот може да користи средства најмногу во висина до 15% од вкупните средства наменети за реализација на проектот.

II.1.3. Оценување на резултатите на проектот

Член 13

Во текот на реализацијата на проектот, покрај годишен, може да се побара и друг дополнителен извештај или да се изврши мониторинг на кој се врши оценување.

Негативно оценет годишен извештај повлекува прекинување на проектот.

Завршниот извештај потпишан од сите учесници во проектот, се изготвува во три примероци.

Завршниот извештај се доставува од страна на носителот на проектот до Министерството за образование и наука по завршувањето на финансирањето на проектот, заедно со одлуката за негово прифаќање која е донесена од надлежниот орган за носителот на проектот. Со завршниот извештај се доставува и по еден примерок, по можност оригинален, од објавените и презентирани трудови произлезени од проектот.

Оценувањето на резултатите на проектот (завршниот извештај) се врши од експерти-рецензенти ангажирани од Министерството за образование и наука.

При рецензирањето и оценувањето на завршниот извештај, соодветно се применуваат одредбите за рецензирање и оценување на предлог-проект од овој правилник.

Член 14

Во рок од 30 дена од денот на завршувањето на постапката за експертско оценување на завршниот извештај, се врши јавна презентација на резултатите од проектот, организирана од страна на Министерството за образование и наука и носителот на проектот.

На јавната презентација, покрај главниот истражувач и членовите на истражувачкиот тим, присуствуваат и работоводниот орган на носителот на проектот или негов заменик, претставници од Министерството за образование и наука, а може да присуствуваат и наставно-научни работници од соодветната област и други заинтересирани институции и лица.

II.2. Издавачка дејност

Член 15

Средства за издавачка дејност се доделуваат за објавување на: резултати од значајни проекти, научни монографии и периодични научни списанија и за покривање на поштенски трошоци за вршење на размена со странски научни списанија.

Член 16

За објавување на резултатите од проект се доделуваат средства доколку истите се позитивно оценети од експерти и е извршена нивна јавна презентација.

Средствата од став 1 на овој член се доделуваат за најмногу 20 печатарски табаци, а доколку се работи за значаен или специфичен научен труд (речници, енциклопедии и сл.), бројот на печатарските табаци може да биде и поголем.

Член 17

Средства за издавање на научни монографии се доделуваат за најмногу 12 печатарски табаци за еден труд.

Член 18

Средства за издавање на периодични научни списанија на установите се доделуваат до два броја годишно во обем до 12 печатарски табаци за еден број.

На две години се доделуваат средства на установата за издавање на еден број од списанието од став 1 на овој член, на еден од светските јазици.

Член 19

Средства се доделуваат за издавање на зборници на трудови од одржани научни собири, најмногу до 12 печатарски табаци за еден зборник на трудови.

Член 20

Средства се доделуваат за покривање на поштенските трошоци за вршење на размена на списанијата на установите, со списанијата на меѓународните научни институции со кои е постигната согласност за ваква размена.

Член 21

До крајот на календарската година до Министерството за образование и наука се доставуваат по пет примероци од отпечатените публикации.

III.3. Организирање на научни собири**Член 22**

На установите им се доделуваат средства за организирање на научни собири (конгреси, конференции, симпозиуми, едукативни собири, семинари, школи и други видови научни манифестации).

Член 23

Средствата од членот 22 на овој правилник се доделуваат на установата за покривање на материјални трошоци и услуги (печатење на покани и програми за научен собир, ПТТ трошоци, телефакс, закуп на сала за одржување на научен собир и сл.) и за печатење на зборници на трудови (реферати или апстракти).

Член 24

Средствата за организирање на научен собир се доделуваат според значењето на научниот собир и планираниот број на учесници од земјата и од странство.

Средства се доделуваат за најмногу 50 учесници на кои им се прифатени реферати и за нивно учество најмногу до три дена.

Член 25

По одржувањето на собирот установата доставува извештај до Министерството за образование и наука, со спецификација на направените трошоци и два примерока од зборникот на реферати или апстракти.

III.4. Учество на научни собири во странство, студиски престој во странство и уплата на членарина**Член 26**

Средствата за учество на научни собири во странство се доделуваат според следните услови:

- корисникот на средствата да биде лице избрано во научно, наставно-научно или соработничко звање и да се води во регистрот на научно-истражувачки кадри во Министерството за образование и наука;

- трудот (рефератот) да биде прифатен за презентација од организаторот на научниот собир за усмена или постер презентација (писмен доказ);

- во последните три години да има објавено најмалку еден труд во меѓународно списание, односно зборник на рецензирани трудови од меѓународен научен собир.

Кон пријавата за доделување на средства корисникот доставува: документ-потврда за висината на патните трошоци; документ за висината на котизацијата и апстракт од научниот труд (рефератот).

Член 27

Средствата за учество на научен собир во странство се доделуваат за патни и дневни трошоци и уплата за котизација.

Еден истражувач може, по овој основ, да користи средства само еднаш во годината, со исклучок на покани предавачи на манифестации во странство.

Институцијата во која работи корисникот на средствата, доделени за учество на научен собир во странство, поднесува извештај до Министерството за образование и наука, по завршувањето на манифестацијата.

Член 28

Средствата за студиски престој во странство се доделуваат според следните услови:

- корисникот на средства треба да биде избран во научно, наставно-научно или соработничко звање и да се води во регистрот на научно-истражувачки кадри во Министерството за образование и наука;

- да е изготвена програма за обавување на студискиот престој;

- корисникот да биде прифатен за студиски престој од институцијата каде ќе престојува (писмен доказ);

- да има согласност за студиски престој од институцијата каде е вработен кандидатот;

- да е доставена документ-потврда за висината на патните трошоци; и

- да е доставена молба од корисникот.

Член 29

Средства за уплата на членарина во меѓународна невладина научна асоцијација се доделуваат на лице кое е избрано во научно, наставно-научно или соработничко звање, за што треба да достави доказ за членството и за уплатената членарина.

III.5. Научно-истражувачка опрема и литература**Член 30**

Средства за научно-истражувачка опрема се доделуваат доколку постојната научно-истражувачка опрема е амортизирана, технолошки застарена или доколку се врши опремување на нова лабораторија или друга работна просторија во која се вршат научни-истражувања во функција на реализација на научноистражувачката работа на установата.

Член 31

Средства за литература се доделуваат за набавка на научни странски и домашни списанија, речници, енциклопедии и за значајни научни монографии од странски и домашни автори.

III.6. Научно-истражувачка инфраструктура**Член 32**

Научно-истражувачката инфраструктура опфаќа објекти, лаборатории и опитни станици, библиотечно-информациона, реферална и архивска дејност, иновациони и сметачки центри како и други средства што се користат за научни истражувања.

III.7. Адаптација и санација**Член 33**

Средства за адаптација и санација се доделуваат доколку објектот во кој е сместена установата е во состојба која го попречува нормалното извршување на научно-истражувачките активности.

Под адаптација и санација се подразбираат одредени градежни работи (преградувања, поправка на кров, и сл.), занаетчиски работи (молерофарбарски, столарски и сл.), инсталатерски работи (интервенции на водоводна, канализациона и електрична мрежа, противпожарна заштита и сл.) и за други помали интервенции на објектот.

III. КРИТЕРИУМИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА

Член 34

Со договорот за реализација на годишната програма се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу Министерството за образование и наука и установата, начинот и роковите за реализација на доделените средства, наменското користење на средствата, условите под кои договорот може да биде раскинат и други прашања од интерес за реализација на годишната програма.

Член 35

Главниот истражувач на проектот од член 4 алинеја 3 на овој правилник може да биде сменет доколку:

- ненаменски ги користи средствата наменети за реализација на проектот;
- не ги почитува роковите за реализација на проектот;
- не изготви завршен извештај или годишен или друг дополнителен извештај ако тоа се бара од него; и
- во други случаи кои го оневозможуваат реализирањето на проектот.

За стручното раководење со проектот е одговорен главниот истражувач на проектот, а за финансиското работење се одговорни директорот на установата и главниот истражувач.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 36

Прифатените проекти финансирани од Министерството за образование и наука кои се во тек, ќе продолжат да се реализираат во согласност со склучените договори.

За проектите од став 1 на овој член, по нивното реализирање, носителот на проектот организира јавна презентација на завршниот извештај, согласно со одредбите од овој правилник.

Член 37

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за утврдување на условите и критериумите за доделување на средства за реализација на годишните програми за работа и развој на јавните научни установи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/2000 и 65/2000).

Член 38

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 13-2383/1
30 декември 2004 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
д-р Азиз Положани, с.р.

Прилог бр. 1

Критериуми за оценување на компетентноста на главниот истражувач и истражувачкиот тим, за даден предлог-проект

Бр.	Вид публикација и каде е издадена (во последните 5 години)	Поени
1	Научна монографија (или поглавје), издадена во странство	15

2	Научна монографија (поглавје), издадена во Македонија	5
3	Прегледен труд, меѓународно списание со impact factor (ИФ)	15 + $\sqrt{(1+IF)}$
4	Прегледен труд, меѓународно списание	10
5	Прегледен труд, локално списание	5
6	Оригинален научен труд во меѓународно списание со ИФ	9 + $\sqrt{(1+IF)}$
7	Оригинален научен труд во меѓународно списание	6
8	Оригинален научен труд во национално списание	3
9	Кратко соопштение во меѓународно списание со ИФ	6
10	Кратко соопштение во меѓународно списание	4
11	Кратко соопштение во национално списание	2
12	Зборник на трудови од меѓународна конференција	2
13	Зборник на трудови од локална конференција	1
14	Одбранет докторат	10
Учество во (раководење со) проекти		
14	Учесник во (раководител на) меѓународен научен проект	3 (12)
15	Учесник во (раководител на) домашен научен проект	1 (4)
Оценување на главниот истражувач		
	Вкупен број поени и минимален број на печатени трудови	оценка
	≥ 28 (најмалку 4 печатени труда)	2
	≥ 40 (најмалку 6 печатени труда, од кои најмалку 3 во меѓународни списанија)	3
	≥ 56 (најмалку 8 печатени труда, од кои најмалку 4 во меѓународни списанија)	4
	≥ 80 (најмалку 10 печатени труда, од кои најмалку 5 во меѓународни списанија, од кои најмалку 2 со ИФ)	5

Просечната оценка за главниот истражувач треба да биде најмалку два.

Оценување на секој член на истражувачкиот тим (со исклучок на млади истражувачи кои немаат докторат на науки - освен на нивно барање)

	Вкупен број поени и минимален број на печатени трудови	оценка
	≥ 14 (најмалку 2 печатени труда)	2
	≥ 20 (најмалку 3 печатени труда, од кои најмалку 1 во меѓународни списанија)	3
	≥ 28 (најмалку 4 печатени труда, од кои најмалку 2 во меѓународни списанија)	4
	≥ 40 (најмалку 5 печатени труда, од кои најмалку 3 во меѓународни списанија, од кои најмалку 2 со ИФ)	5

Оценката за истражувачкиот тим се изведува како просечна оценка од оценките на сите негови членови. Просечната оценка за истражувачкиот тим треба да биде најмалку два.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ПО НАМАЛЕНИ ЦЕНИ ВИ ГИ НУДИ ИЗДАНИЈАТА:

Р.бр	Нови издавања	Цена	Р.бр	Издавања	Цена
1	Збирки прописи од областа на локалната самоуправа, 2004		7	Кривичен законик од Д-р Вадо Канџовски (со измените и дополнувањата од 1999 и 2002 година со краток коментар, објаснувања и релатив на помни)	
а)	I книга – (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст).	900.00	8	- плус Додаток со измените и дополнувањата на КЗ од 2003 и 2004	600.00
б)	II книга – (Законите за: комуналните такси; денаци на инт; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење занаетска дејност).	600.00	9	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2000	150.00
в)	III книга – (Редкациски пречистени текстови на Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјална заштита).	700.00	10	Устав на Република Македонија (со сите амандман и рамковен договор) на македонски јазик (нек повеќе) на англиски јазик (нек повеќе)	300.00 400.00
г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух; Законите за заштита на природата)	500.00	11	Закон за спречување на перење пари, со конвенција, Д-р Ј. Пролевски, 2002	200.00
д)	Комплет од четирите книги - Збирки на Законите од областа на локалната самоуправа, 2004, по цена од	2100.00	12	Закон за извршната постапка Д-р С. Георгиевски, 2002	300.00
2	Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите (редакциски пречистени текстови)	900.00	13	Закон за спречување на корупцијата Со Законот за ратификација на конвенцијата Д-р Ј. Пролевски (со објаснувања), 2002	250.00
3	Закон за трговските друштва, со вовед, 2004	800.00	14	Збирка на прописи од областа на изборното право (со коментар и објаснување) Т. Величковиќ, В. Ангеловски, 2002	200.00
4	Закон за јавните набавки, 2004	200.00	15	Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и обрасци) Д-р С. Георгиевски, 2000	250.00
5	Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	5200.00	16	Збирка на прописи од областа на државјанството Д-р Ф. Стоја, М-р М. Лазарова – Трајковска, 1998	200.00
6	Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	1500.00		Закон за прекршоците (со објаснувања, коментари, судска практика, со прилоги) Д-р Ј. Пролевски, М. Кривковски, 1998	350.00

П О Р А Ч К А

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци; _____ во _____ примероци; _____ во _____ примероци; _____ во _____ примероци; _____ во _____ примероци; _____ во _____ примероци; _____ во _____ примероци; _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____ ул. _____ бр. _____, тел/факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 200__ година. (М.П.) _____



www.slvvesnik.com.mk
contact@slvvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.